

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА  
И ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****НА****Акционерско друштво Индустија за градежни материјали  
ЕЛЕНИЦА Струмица****СОДРЖИНА:****ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ****ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

|   |             |
|---|-------------|
| Извештај за финансиската состојба<br>на ден 31.Декември | 2023 година |
| Извештај за сеопфатна добивка                           | 2023 година |
| Извештај за готовинските текови за                      | 2023 година |
| Извештај за промените на главнината за                  | 2023 година |
| Белешки кон финансиските извештаи                       |             |
| Годишна сметка за                                       | 2023 година |
| Годишен извештај за работењето за                       | 2023 година |



## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ИГМ ЕЛЕНИЦА СТРУМИЦА**

### **Извештај за финансиските извештаи**

На Ваше барање извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Акционерско друштвото индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица, кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023, како и Извештајот за сеопфатна добивка за периодот, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија, и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО  
АД ИГМ ЕЛЕНИЦА СТРУМИЦА - продолжение  
Мислење**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти финансиската состојба на Акционерско друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица, заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С. Македонија.

**Извештај за други правни и регулаторни барања**

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Акционерско друштвото за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица, за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Тетово 26.06.2024

Овластен ревизор

Наташа Трифуноска



БЕНД Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово

Управител Ненад Апостоловски

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

НА

Акционерско друштво Индустија за градежни материјали  
ЕЛЕНИЦА Струмица

### СОДРЖИНА:

#### ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

|   |             |
|---|-------------|
| Извештај за сеопфатна добивка за                        | 2023 година |
| Извештај за финансиската состојба<br>на ден 31.Декември | 2023 година |
| Извештај за паричните текови за                         | 2023 година |
| Извештај за промените на главнината за                  | 2023 година |


Белешки кон финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ**  
**За годината што завршува на 31 Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)**

| Позиција  | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|---|---------|----------------|------------------|
| Приходи од продажба   | 4       | 185.406        | 274.770          |
| Останати оперативни приходи (добивка)                           | 5,6     | 124            | 2.417            |
| Промени на залихите на готови производи и производството во тек |         | (1.062)        | (4.893)          |
| Потрошени материјали и ситен инвентар                           | 8       | (71.289)       | (84.572)         |
| Набавна вредност на стоки и материјали                          | 9       | (26.863)       | (155.845)        |
| Услуги со карактер на материјални трошоци                       | 10      | (10.034)       | (7.094)          |
| Трошоци за депрецијација и амортизација                         | 12      | (8.265)        | (12.916)         |
| Вредносно усогласување  | 14      | (1)            | (610)            |
| Нематеријални трошоци од работењето                             | 13      | (9.343)        | (9.959)          |
| Останати трошоци од работењето од редовни активности            | 15      | (1.886)        | (1.963)          |
| Плати и надомести   | 11      | (28.518)       | (28.198)         |
| <b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>                    |         | <b>28.268</b>  | <b>(28.862)</b>  |
| Финансиски приходи  | 7       | 2.061          | 1.556            |
| Финансиски расходи  | 16      | (7.613)        | (5.794)          |
| <b>Добивка/загуба пред оданочување</b>                          |         | <b>22.715</b>  | <b>(33.101)</b>  |
| Данок од добивка  |         | (2.937)        | -                |
| <b>Добивка/загуба за годината</b>                               |         | <b>19.778</b>  | <b>(33.101)</b>  |
| Број на акции:  | 17      | 24.999         | 24.999           |
| <b>Вкупно</b>   |         | <b>19.778</b>  | <b>(33.101)</b>  |
| <b>Заработка по акција (во парични едници)</b>                  | 17      | <b>791</b>     | <b>(1.324)</b>   |

22.02.2024

Претседател на Управен одбор




Сметководител




Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи


**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ  
на 31 Декември 2023 и 2022 (во 000 денари)**

| Позиција   | Белешка | Тековна година | Претходна година |
|--|---------|----------------|------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>  |         |                |                  |
| <b>Долгорочни средства</b>                               |         | <b>242.219</b> | <b>233.335</b>   |
| Материјални средства                                     | 18      | 88.011         | 79.127           |
| Долгорочни финансиски средства                           | 19      | 52.432         | 52.432           |
| Долгорочни побарувања                                    | 20      | 101.775        | 101.775          |
| <b>Тековни средства</b>                                  |         | <b>278.398</b> | <b>285.880</b>   |
| Залихи   | 21      | 41.338         | 43.652           |
| Побарувања за аванси во земјата                          | 22      | 57.220         | 57.220           |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства       | 23      | 270            | 456              |
| Побарувања од купувачи                                   | 24      | 40.664         | 52.180           |
| Краткорочни финансиски вложувања                         | 27      | 58.820         | 55.215           |
| Побарувања од државата и други институции                | 25      | 359            | 359              |
| Останати побарувања                                      | 26      | 28.711         | 25.372           |
| Активни временски разграничувања                         | 28      | 51.018         | 51.426           |
| <b>ВКУПНА АКТИВА</b>                                     |         | <b>520.617</b> | <b>519.215</b>   |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                                 |         |                |                  |
| <b>Капитал и резерви</b>                                 |         | <b>291.524</b> | <b>271.746</b>   |
| Запишан основен капитал                                  | Пк      | 78.354         | 78.354           |
| Ревалоризациона резерва                                  | Пк      | 267            | 267              |
| Резерви  | Пк      | 26.070         | 26.070           |
| Акумулирана добивка/загуба                               | Пк      | 167.055        | 200.155          |
| Добивка (загуба) за финансиската година                  | Бу      | 19.778         | (33.101)         |
| <b>Долгорочни обврски</b>                                | 29      | <b>119.150</b> | <b>151.412</b>   |
| <b>Тековни обврски</b>                                   |         | <b>109.943</b> | <b>96.058</b>    |
| Обврски спрема добавувачи                                | 30      | 11.894         | 6.653            |
| Обврски за аванси депозити и кауции                      | 31      | 65.554         | 69.929           |
| Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки | 32      | 9.865          | 4.221            |
| Обврски према вработените                                | 33      | 1.479          | 1.473            |
| Останати краткорочни обврски и останати резервирања      | 34      | 16             | 12               |
| Краткорочни финансиски обврски                           | 35      | 12.158         | 13.487           |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди  | 36      | 8.978          | 282              |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                          |         | <b>520.617</b> | <b>519.215</b>   |

Претседател на Управен одбор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ  
за годината која завршува на 31,12,2023 и 31,12,2022**

| Позиција  | Тековна година  | Претходна година |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Готовински текови од деловни активности</b>  | <b>50.554</b>   | <b>5.571</b>     |
| Нето добивка/загуба после оданочување   | 19.778          | (33.101)         |
| Амортизација  | 8.265           | 12.916           |
| Амортизација на продадени и расходувани материјални средства  | -               | (130)            |
| <b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>  |                 |                  |
| Залихи  | 2.315           | 7.174            |
| Побарувања од купувачи  | 11.516          | 41.599           |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | -               | (359)            |
| Останати краткорочни побарувања   | (3.339)         | (4.714)          |
| Вложувања во хартии од вредност   | -               | (5.441)          |
| Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва  | (104)           | (85)             |
| Побарувања по дадени заеми  | (3.501)         | 4.708            |
| АВР   | 408             | 46.789           |
| Обврски спрема добавувачи   | 5.241           | (32.387)         |
| Обврски за аванси, депозити и кауции  | (4.376)         | (24.971)         |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата  | 7               | 83               |
| Обврски кон вработените   | 5               | (4)              |
| Тековни даночни обврски   | 5.637           | (6.272)          |
| Обврски по основ на учество во резултатот   | 4               | (5)              |
| Останати краткорочни обврски  | 1               | (1)              |
| ПВР   | 8.696           | (232)            |
| <b>Готовински текови од инвестициони активности</b>   | <b>(17.149)</b> | <b>(5.873)</b>   |
| Директни набавки на нематеријални и материјални средства  | (17.149)        | (6.061)          |
| Продажба и расход на материјални и нематеријални средства   | -               | 131              |
| Зголемување/намалување на долгорочни вложувања  | -               | 56               |
| <b>Готовински текови од финансиски активности</b>   | <b>(33.591)</b> | <b>(1.825)</b>   |
| Зголемување/намалување на кредити   | (33.591)        | (1.825)          |
| <b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>   | <b>(186)</b>    | <b>(2.127)</b>   |
| <b>Парични средства на почеток на годината</b>  | <b>456</b>      | <b>2.583</b>     |
| <b>Парични средства на крајот на годината</b>   | <b>270</b>      | <b>456</b>       |

Претседател на Управен одбор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи


**Извештај за промена на главнината на 31.декември 2023 (во 000 денари)**

| Позиција  | Основна главнина | Задржана добивка/загуба | Добивка/загуба за годината | Резерви       | Ревалоризирана вредност | Вкупно         |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| <b>Состојба на 1 јануари 2023</b>                           | 78.354           | 200.155                 | (33.101)                   | 26.070        | 267                     | 271.746        |
| Промена на сметководствени политики                         |                  |                         |                            |               |                         |                |
| <b>Повторно утврдено салдо Промени на капиталот за 2023</b> | <b>78.354</b>    | <b>200.155</b>          | <b>(33.101)</b>            | <b>26.070</b> | <b>267</b>              | <b>271.746</b> |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината                        |                  |                         | 19.778                     |               |                         | 19.778         |
| Трансфер/пренос на задржана добивка                         |                  | (33.101)                | 33.101                     | -             |                         | -              |
| <b>Состојба на 31 Декември 2023</b>                         | <b>78.354</b>    | <b>167.055</b>          | <b>19.778</b>              | <b>26.070</b> | <b>267</b>              | <b>291.524</b> |
| <b>Состојба на 1 јануари 2022</b>                           | 78.354           | 193.610                 | 6.890                      | 25.726        | 267                     | 304.846        |
| Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината                 |                  |                         | (33.101)                   | 345           |                         | (32.756)       |
| Трансфер/пренос на задржана добивка                         |                  | 6.546                   | (6.890)                    |               |                         | (345)          |
| <b>Состојба на 31 Декември 2022</b>                         | <b>78.354</b>    | <b>200.155</b>          | <b>(33.101)</b>            | <b>26.070</b> | <b>267</b>              | <b>271.746</b> |

Запишаниот капитал на друштвото согласно Тековната состојба од Централниот регистар на Република С.Македонија и Акционерската книга во надлежност на Централниот депозитар за Хартии од вредност се состои од :

Акционерски капитал – обични акции 24.999 по номинална вредност од 51.13 ЕУР по акција односно вкупна главница од 1.278.198,87 ЕУР односно 78.353.591,00 денари.

Претседател на Управен одбор




Сметководител



Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи



## 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

### Назив и регистрација:

Акционерско друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица е основано на 09.01.1997 година со матичен број 4045220.

### Дејност и вработени

Приоритетна дејност: 23.32 – Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништво

Бројот на вработените на 31.12.2023 година изнесува 53 (31.12.2022 – 59)

### Седиште:

Седиште на друштвото е Ул.Маршал Тито бр.222 Струмица

E-mail: [elenica@t-home.mk](mailto:elenica@t-home.mk)

### Основачи и одговорност:

Запишаниот капитал на друштвото согласно Тековна состојба на Централен Регистар на Република С.Македонија и Акционерска книга на Централен депозитар на хартии од вредност се состои од:

Акционерски капитал – 24.999 обични акции по номинална вредност од 51.13 EUR по акција, односно вкупна главница од 1.278.198,87 EUR односно 78.353.591,00 денари.

Акционери согласно Акционерска книга од 31.12.2023 година:

ТРГОПРОДУКТ ДОО Струмица со сопственост од 24.999 акции

Овластувањата и одговорноста на друштвото во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Трајче Заев, Генерален директор и Претседател на Управен Одбор.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2. Основа за составување на финансиските извештаи

#### 2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 2 до 5 и објаснувачките белешки кон нив, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република С. Македонија во Правилникот за сметководство (во понатамошниот текст сметководствени стандарди прифатени во Република С.Македонија). Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година на Друштвото ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот на сите организациони единици на територијата на Република С.Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Финансиските извештаи за друштвото се поединечни.

#### 2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република С.Македонија и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност .

#### 2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

#### 2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### 3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу.

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2022 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република С.Македонија бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезбедување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и оценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

### **3.1. Приходи**

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

#### **3.1.1. Приходите од продажба на производи и услуги**

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога:

- На купувачот се пренесени значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите приходите може веродостојно да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат односно кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со трансакцијата може со сигурност да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците**

За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

#### **3.1.3. Приходите од продажба на кредит**

Приходите од продажба на кредит се признаваат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

#### **3.1.4. Останатите приходи**

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

#### **3.1.5. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

### **3.2. Расходи**

#### **3.2.1. Трошоци на реализација и расходи**

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

## Поединечни финансиски извештаи и Белешки кон финансиските извештаи

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштвото се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издотокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

### 3.2.2. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

### 3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се како следи:

|     | 2023    | 2022    |
|-----|---------|---------|
| ЕУР | 61.4950 | 61.4932 |
| УСД | 55.6516 | 57.6535 |
| ГБП | 70.7612 | 69.3350 |

### 3.2.4. Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото. Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република С.Македонија. Даночната основа за пресметување на данокот на добивка претставува износот на добивката која се утврдува во даночниот биланс. Основата за пресметување на данокот на добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночни от обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди. Искажаниот финансиски резултат од билансот на успех се зголемува за непризнаените расходи и помалку утврдени приходи утврдени со законот за данок на добивка.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2022: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времни разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

### 3.3. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.4. Нематеријални и материјални вложувања

#### 3.4.1. Недвижности постројки и опрема

##### 3.4.1.1. Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста. Во изминатиот период, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

##### 3.4.1.2. Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2023 година во однос на 2022 година се следните:

|                      | 2023  | 2022  | 2023      | 2022      |
|----------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Недвижности          | 2.5 % | 2.5 % | 40 години | 40 години |
| Постројки и опрема   | 25 %  | 25 %  | 4 години  | 4 години  |
| Транспортни средства | 25 %  | 25 %  | 4 години  | 4 години  |
| Компјутерска опрема  | 25 %  | 25 %  | 4 години  | 4 години  |
| Канцелариски мебел   | 20 %  | 20 %  | 5 години  | 5 години  |

##### 3.4.2. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2023 година изнесува 20% годишно (2022: 20% годишно).

##### 3.4.3. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

### 3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

### 3.6. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност согласно издадени фактури за испорака и монтажа на производите и фактури за извршени услуги, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.7. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени.

Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност залихите се сведуваат на нето продажната вредност.

### 3.8. Вложувања во подружници и придружени друштва

#### Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласчката сила (над 50%) во други друштва.

#### Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласчките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

### 3.9. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република С.Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.10. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

### 3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

### 3.12. Капитал

#### (1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени удели.

#### (2) Откупени сопствени удели

Уделите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) удели, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото. Сопствените удели се стекнуваат со нивно откупување со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени удели се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување. Сопствените удели се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање, како и со нетрговски преноси (залог и сл). Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените удели помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани удели и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

#### (3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од запишаниот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собирот на содружници.

#### (4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.4. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

### 3.13. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат

средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

### 3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

#### (1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

#### (2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### 3.15. Резервации и неизвесности

#### (1) Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### (2) Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### 3.16. Финансиски ризици и управување со финансиски ризици

#### 3.16.1. Пазарен ризик

##### а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република С.Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое е сепак ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен..



**б) Ценовен ризик**

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

**б) Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

**3.16.2. Ликвидносен ризик**

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски, и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

**3.16.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

**3.16.4. Даночен ризик**

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2023 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

**3.16.5. Управување со капиталниот ризик**

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

**3.17. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република С.Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други

## Поединечни финансиски извештаи и Белешки кон финансиските извештаи

финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при пазарни услови.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

### 3.18. Континуитет

Друштвото постојано врши анализа во однос на принципот на континуитет и не се очекуваат неусогласености и напуштање на работењето или дејноста во наредниот период.

### 3.19. Финансиски инструменти

#### 3.19.1. Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година е следната:

|                            | во илјада денари |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
|                            | Тековна година   | Претходна година |
| Обврски по кредити         | 131.308          | 164.899          |
| Пари и парични еквиваленти | 270              | 456              |
| Нето обврски (пари)        | 131.038          | 164.443          |
| Вкупен капитал             | 291.524          | 271.746          |
| % на задолженост           | 44,95%           | 60,51%           |

#### 3.19.2. Ризик од девизна валута

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната:

|     | Средства     |              | Обврски        |                |
|-----|--------------|--------------|----------------|----------------|
|     | 2023         | 2022         | 2023           | 2022           |
| ЕУР | 1.334        | 1.346        | 131.308        | 164.899        |
| УСД |              |              | -              | -              |
| ГБП |              |              | -              | -              |
|     | <b>1.334</b> | <b>1.346</b> | <b>131.308</b> | <b>164.899</b> |

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува обврските кон добавувачи.

## Поединечни финансиски извештаи и Белешки кон финансиските извештаи

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути.

|                   | Зголемувања за 10% |                 | Намалувања за 10% |               |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                   | 2023               | 2022            | 2023              | 2022          |
| ЕУР               | (13.131)           | (16.490)        | 13.131            | 16.490        |
| УСД               |                    |                 |                   |               |
| ГБП               |                    |                 |                   |               |
| <b>Нето Ефект</b> | <b>(13.131)</b>    | <b>(16.490)</b> | <b>13.131</b>     | <b>16.490</b> |

**3.19.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

| Во (000) денари       | Бруто износ | Исправка на вредноста | Нето износ |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Недоспеани побарувања |             |                       |            |
| Доспеани побарувања   |             |                       |            |
| - до 1 година         | 97.884      |                       | 97.884     |
| - од 1 до 3 години    |             |                       |            |
| - над 3 години        |             |                       |            |

Структурата на побарувања од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2022 е како што следува:

| Во (000) денари       | Бруто износ | Исправка на вредноста | Нето износ |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Недоспеани побарувања |             | -                     |            |
| Доспеани побарувања   |             |                       |            |
| - до 1 година         | 109,400     |                       | 109,400    |
| - од 1 до 3 години    |             |                       |            |
| - над 3 години        |             |                       |            |

**3.19.4 Ризик од промена на каматите**

Друштвото е изложено на ризик од промените на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштво или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

|                            | во илјада денари |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
|                            | Тековна година   | Претходна година |
| <b>Финансиски средства</b> |                  |                  |
| <i>Некаматносни</i>        |                  |                  |
| - Парични средства         | 270              | 456              |
| - Побарувања од купувачи   | 97.884           | 109.400          |
| - Дадени заеми             | 47.546           | 45.015           |
| - Останати побарувања      | 6.598            | 6.598            |
| - Вложувања                | 52.432           | 52.432           |
|                            | <b>204.729</b>   | <b>213.901</b>   |

## Поединечни финансиски извештаи и Белешки кон финансиските извештаи

**Финансиски обврски***Некаматносни*

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| - Обврски кон добавувачи   | 77.447        | 76.583        |
| - Останати тековни обврски | 11.360        | 5.706         |
|                            | <b>88.807</b> | <b>82.288</b> |

*Каматносни*

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| - Долгорочни кредити од банки  | 119.150        | 151.412        |
|                                | <b>119.150</b> | <b>151.412</b> |
| <br>                           |                |                |
| - Краткорочни кредити од банки | 12.158         | 13.487         |
|                                | <b>12.158</b>  | <b>13.487</b>  |
|                                | <b>220.115</b> | <b>247.187</b> |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 2% поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

|                | Зголемување за 2% поени |                  | Намалување за 2% поени |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                | Тековна година          | Претходна година | Тековна година         | Претходна година |
| Земени кредити | (2.626)                 | (3,298)          | 2.626                  | 3,298            |
| Дадени кредити | 951                     | 900              | (951)                  | (900)            |
|                | <b>(1.675)</b>          | <b>(2,398)</b>   | <b>1.675</b>           | <b>2,398</b>     |

**3.19.5. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година според нивната доспеаност:

|                     | До 1 месец | 1-3 месеци    | 3-12 месеци    | Над 12 месеци  | Вкупно         |
|---------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Парични средства    | 270        |               |                |                | 270            |
| Купувачи            |            |               | 97.884         |                | 97.884         |
| Останати побарувања |            |               | 6.598          |                | 6.598          |
| Дадени позајмици    |            |               | 47.546         |                | 47.546         |
| Вложувања           |            |               |                | 52.432         | 52.432         |
|                     | <b>270</b> | <b>0</b>      | <b>152.027</b> | <b>52.432</b>  | <b>204.729</b> |
| <br>                |            |               |                |                |                |
| Добавувачи          |            | 77.447        |                |                | 77.447         |
| Кредити             |            |               | 12.158         | 119.150        | 131.308        |
| Останати обврски    |            | 9.865         | 1.495          |                | 11.360         |
|                     | <b>0</b>   | <b>87.312</b> | <b>13.653</b>  | <b>119.150</b> | <b>220.115</b> |

**Други објаснувачки белешки:****ПРИХОДИ**

во илјада денари

| 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА НЕПОВРЗАНИ ДРУШТВА                   | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата   | 185.406        | 272.092          |
| Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во странство | -              | 2.678            |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>185.406</b> | <b>274.770</b>   |

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>5.ПРИХОДИ ОД ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Приходи од вредносно усогласување на краткорочни побарувања                | 0                     | 2                       |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>0</b>              | <b>2</b>                |

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>6.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>  | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Добивки од продажба на биолошки средства                                 | 7                     | 9                       |
| Вишоци   | 2                     | 19                      |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските | -                     | 1.361                   |
| Останати приходи од работењето   | 115                   | 1.026                   |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>124</b>            | <b>2.415</b>            |

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>7.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b>                                    | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва | 1.949                 | 1.537                   |
| Приходи од вложувања во неповрзани друштва                     | 108                   | -                       |
| Останати финансиски приходи                                    | 4                     | 19                      |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>2.061</b>          | <b>1.556</b>            |

**РАСХОДИ**

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>8.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Трошоци за сировини и материјали (за производство)                                   | 14.332                | 7.821                   |
| Трошоци за енергија (за производство)  | 49.488                | 70.163                  |
| Трошоци за резервни делови, и материјали (за производство)                           | 318                   | 224                     |
| Трошоци за амбалажа  | 5.366                 | 4.257                   |
| Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)                     | 1.785                 | 2.108                   |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>71.289</b>         | <b>84.572</b>           |

| во илјада денари                            |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>9.НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>                   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Набавна вредност на продадени добра (стоки) | 26.863                | 155.845                 |
| <b>ВКУПНО</b>                               | <b>26.863</b>         | <b>155.845</b>          |

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>10.ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ</b>                                    | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Транспортни услуги   | 514                   | 455                     |
| Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет                 | 516                   | 552                     |
| Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги | 4.755                 | 3.751                   |
| Услуги за одржување и заштита                                  | -                     | 1                       |
| Наем - лизинг  | 120                   | 144                     |
| Комунални услуги   | 747                   | 621                     |
| Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми              | 128                   | 828                     |
| Останати услуги  | 3.253                 | 741                     |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>10.034</b>         | <b>7.094</b>            |

## во илјада денари

| <b>11. ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И<br/>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)                       | 27.139                | 27.319                  |
| Останати трошоци за вработените  | 1.379                 | 879                     |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>28.518</b>         | <b>28.198</b>           |

## во илјада денари

| <b>12. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА И<br/>РЕЗЕРВИРАЊА</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Трошоци за амортизација (за производство)            | 8.265                 | 12.916                  |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>8.265</b>          | <b>12.916</b>           |

## во илјада денари

| <b>13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци   | 224                   | 324                     |
| Надоместоци на трошоци на вработените и подароци  | 22                    | 11                      |
| Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 3.611                 | 4.522                   |
| Трошоци за спонзорства и донации  | 40                    | 242                     |
| Трошоци за репрезентација   | 1.784                 | 1.116                   |
| Трошоци за осигурување  | 492                   | 494                     |
| Банкарски услуги и трошоци за платен промет   | 293                   | 631                     |
| Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки  | 290                   | 440                     |
| Трошоци за користење на права (освен наем)  | 739                   | 822                     |
| Останати трошоци на работењето  | 1.848                 | 1.356                   |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>9.343</b>          | <b>9.959</b>            |

## во илјада денари

| <b>14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ<br/>(ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ<br/>СРЕДСТВА</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочни побарувања, депозити и слично        | -                     | 606                     |
| Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања                          | 1                     | 3                       |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>1</b>              | <b>610</b>              |

## во илјада денари

| <b>15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ</b>  | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Кусоци, кало, растур, расипување и кршење                                      | 2                     | 27                      |
| Расходи врз основа на директен отпис на побарувања                             | -                     | 1.401                   |
| Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци | 1.090                 | 185                     |
| Казни, пенали, надоместоци за штети и друго                                    | 317                   | 1                       |
| Останати расходи од работењето   | 477                   | 349                     |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>1.886</b>          | <b>1.963</b>            |

## во илјада денари

| <b>16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b>  | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва                   | 7.594                 | 5.701                   |
| Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва | 19                    | 19                      |
| Останати финансиски расходи  | -                     | 74                      |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>7.613</b>          | <b>5.794</b>            |

## 17. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

|  | 2023<br>(000) МКД    | 2022<br>(000) МКД |
|--|----------------------|-------------------|
| <b>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b> |                      |                   |
| Нето добивка/загуба за годината                                  | 19.778               | -33.101           |
| <b>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b> | 19.778               | -33.101           |
|  | <b>број на акции</b> |                   |
|  | <b>2023</b>          | <b>2022</b>       |
| Пондериран просечен број на обичните акции                       | 24.999               | 24.999            |
| Издадени обични акции на 1 јануари                               | 24.999               | 24.999            |
| <b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b> | <b>24.999</b>        | <b>24.999</b>     |
| <b>Заработувачка по акција (во МКД)</b>                          | <b>791</b>           | <b>-1,324</b>     |

## ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

## 18.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

| Опис  | Земјиште | Градежни објекти | Опрема  | Вкупно  |
|---|----------|------------------|---------|---------|
| <b>Набавна вредност</b>   |          |                  |         |         |
| <b>Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)</b>                           | 1.943    | 84.141           | 192.473 | 278.557 |
| Зголемување   |          |                  | 17.149  | 17.149  |
| Намалување  |          |                  |         | -       |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)</b>                         | 1.943    | 84.141           | 209.623 | 295.706 |
| <b>Исправка на вредноста</b>  |          |                  |         |         |
| <b>Салдо на 1 Јануари 2023 (тековна година)</b>                           | -        | 34.612           | 164.818 | 199.430 |
| Амортизација  |          | 1.674            | 6.591   | 8.265   |
| Намалување  |          |                  |         | -       |
| <b>Салдо на 31 Декември 2023 (тековна година)</b>                         | -        | 36.287           | 171.408 | 207.695 |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023 (тековна година)</b> | 1.943    | 47.854           | 38.214  | 88.011  |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023 (тековна година)</b>   | 1.943    | 49.529           | 27.656  | 79.127  |
|   |          |                  |         |         |
| <b>Набавна вредност</b>   |          |                  |         |         |
| <b>Салдо на 1 Јануари 2022 (тековна година)</b>                           | 1.943    | 84.141           | 186.544 | 272.628 |
| Зголемување   |          |                  | 6.061   | 6.061   |
| Намалување  |          |                  | 131     | 131     |
| <b>Салдо на 31 Декември 2022 (тековна година)</b>                         | 1.943    | 84.141           | 192.473 | 278.557 |
| <b>Исправка на вредноста</b>  |          |                  |         |         |
| <b>Салдо на 1 Јануари 2022 (тековна година)</b>                           | -        | 32.766           | 153.878 | 186.644 |
| Амортизација  |          | 1.846            | 11.070  | 12.916  |
| Намалување  |          |                  | 130     | 130     |
| <b>Салдо на 31 Декември 2022 (тековна година)</b>                         | -        | 34.612           | 164.818 | 199.430 |
| <b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2022 (тековна година)</b> | 1.943    | 49.529           | 27.656  | 79.127  |
| <b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2022 (тековна година)</b>   | 1.943    | 51.375           | 32.666  | 85.984  |

| 19.ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА | во илјада денари |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | Тековна година   | Претходна година |
| Вложувања во МАМ Св. Николе       | 51.501           | 51.501           |
| Вложувања во ЕКО Оранжери ДОО     | 153              | 153              |
| Вложувања во Исток Бизнес Груп    | 778              | 778              |
| <b>ВКУПНО</b>                     | <b>52.432</b>    | <b>52.432</b>    |

| 20.ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА       | во илјада денари |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                | Тековна година   | Претходна година |
| Останати долгорочни побарувања | 101.775          | 101.775          |
| <b>ВКУПНО</b>                  | <b>101.775</b>   | <b>101.775</b>   |

ИГМ Еленица АД до 31.12.2012 е содружник во ЕКО Оранжери ДООЕЛ Во основачкиот акт на ЕКО Оранжери се предвидени Дополнителни доплати согласно со член 191 од Законот за трговски друштва за покривање на загубите. Настанати се услови според член 191 од ЗТД, односно ЕКО Оранжери има искажано загуба. Дополнителните доплати се извршени пред 31.12.2012 година. ИГМ Еленица АД овие дополнителни доплати ги има евидентирано на сметка Останати долгорочни побарувања во износ од 101.775 илјади денари.

### ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

#### ЗАЛИХИ

| ЗАЛИХА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ | во илјада денари |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 | Тековна година   | Претходна година |
| Сировини и материјали на залиха | 17.371           | 20.874           |
| <b>ВКУПНО</b>                   | <b>17.371</b>    | <b>20.874</b>    |

| ЗАЛИХА НА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ | во илјада денари |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Тековна година   | Претходна година |
| Ситен инвентар во употреба                    | 147              | 147              |
| <b>ВКУПНО</b>                                 | <b>147</b>       | <b>147</b>       |

| ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ    | во илјада денари |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
|                     | Тековна година   | Претходна година |
| Производи на залиха | 13.896           | 14.958           |
| <b>ВКУПНО</b>       | <b>13.896</b>    | <b>14.958</b>    |

| СТОКИ           | во илјада денари |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | Тековна година   | Претходна година |
| Стоки на залиха | 9.924            | 7.674            |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>9.924</b>     | <b>7.674</b>     |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>21.СЕ ВКУПНО ЗАЛИХИ</b> | <b>41.338</b> | <b>43.652</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

#### АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

| 22.АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ | во илјада денари |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Тековна година   | Претходна година |
| Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата   | 57.220           | 57.220           |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>57.220</b>    | <b>57.220</b>    |



**ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОБАРУВАЊА**

во илјада денари

| <b>23.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>  | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Парични средства на трансакциски сметки во денари | 201                   | 429                     |
| Издвоени парични средства и акредитиви            | 19                    | -                       |
| Парични средства во благајна                      | 49                    | 27                      |
| <b>ВКУПНО</b>                                     | <b>270</b>            | <b>456</b>              |

во илјада денари

| <b>24.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ</b>    | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Побарувања од купувачи во земјата   | 39.330                | 50.833                  |
| Побарувања од купувачи во странство | 1.334                 | 1.346                   |
| <b>ВКУПНО</b>                       | <b>40.664</b>         | <b>52.180</b>           |

во илјада денари

| <b>25.ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ</b>   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 359                   | 359                     |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>359</b>            | <b>359</b>              |

во илјада денари

| <b>26.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>                                   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг | 28.643                | 24.704                  |
| Побарувања за членарини   | 68                    | 668                     |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>28.711</b>         | <b>25.372</b>           |

во илјада денари

| <b>27.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>                                    | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата                   | 2.040                 | 1.943                   |
| Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во странство                 | 608                   | 600                     |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата                                       | 44.898                | 42.472                  |
| Краткорочни кредити и заеми од странство                                     | 4.677                 | 3.602                   |
| Хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата | 6.598                 | 6.598                   |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>58.820</b>         | <b>55.215</b>           |

во илјада денари

| <b>28.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Однапред платени трошоци   | 51.018                | 51.426                  |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>51.018</b>         | <b>51.426</b>           |

**ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА И ОБВРСКИ**

во илјада денари

| <b>29.ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Останати долгорочни обврски и останати финансиски долгорочни обврски | 119.150               | 151.412                 |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>119.150</b>        | <b>151.412</b>          |

| Банка                     | Салдо 31,12,2023 | Каматна стапка | Дата на одобрување | Рок на доспевање |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Кредит Комерцијална Банка | 1.667            | 2,83%          | 16,05,2019         | 17,05,2024       |
| Кредит Комерцијална Банка | 1.604            | 2,86%          | 03,07,2019         | 03,07,2024       |
| Кредит Комерцијална Банка | 688              | 2,86%          | 13,11,2019         | 13,11,2024       |
| Кредит Комерцијална Банка | 2.188            | 3,08%          | 05,02,2020         | 05,02,2025       |
| Кредит Комерцијална Банка | 1.125            | 3,08%          | 03,03,2020         | 03,03,2025       |
| Кредит Комерцијална Банка | 2.333            | 3,08%          | 08,04,2020         | 08,04,2025       |
| Кредит Комерцијална Банка | 7.437            | 3,28%          | 14,09,2020         | 14,09,2025       |
| Кредит Комерцијална Банка | 3.792            | 3,43%          | 15,02,2021         | 15,02,2026       |
| Кредит Комерцијална Банка | 4.229            | 3,43%          | 05,05,2021         | 05,05,2026       |
| Кредит Комерцијална Банка | 6.514            | 2,48%          | 23,07,2021         | 23,07,2026       |
| Кредит Комерцијална Банка | 9.000            | 2,48%          | 02,09,2021         | 02,09,2026       |
| Кредит Комерцијална Банка | 11.917           | 2,48%          | 24,09,2021         | 24,09,2026       |
| Кредит Комерцијална Банка | 6.667            | 3,70%          | 01,02,2022         | 01,02,2027       |
| Кредит Комерцијална Банка | 2.917            | 3,60%          | 06,05,2022         | 06,05,2027       |
| Кредит Комерцијална Банка | 4.289            | 3,60%          | 30,06,2022         | 30,06,2027       |
| Кредит Комерцијална Банка | 4.583            | 3,79%          | 03,08,2022         | 03,08,2027       |
| Кредит Комерцијална Банка | 48.200           | 5,80%          | 19,10,2022         | 19,10,2027       |

119.150

Обезбедување 3 меници, хипотека на недвижен имот и рачен залог над опрема.

**КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

во илјада денари

| 30.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Обврски спрема добавувачи во земјата     | 11.894         | 6.653            |
| <b>ВКУПНО</b>                            | <b>11.894</b>  | <b>6.653</b>     |

во илјада денари

| 31.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------|------------------|
| Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата     | 65.554         | 69.929           |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>65.554</b>  | <b>69.929</b>    |

во илјада денари

| 32.КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ  | Тековна година | Претходна година |
|--|----------------|------------------|
| Обврски за данокот на додадена вредност  | 3.172          | 850              |
| Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок) | 2.937          | -                |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата  | 741            | 734              |
| Обврски за персонален данок на доход   | 3.014          | 2.637            |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>9.865</b>   | <b>4.221</b>     |

во илјада денари

| 33.ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ           | Тековна година | Претходна година |
|---|----------------|------------------|
| Обврски за плата и надоместоци на плата | 1.456          | 1.447            |
| Останати обврски спрема вработените     | 22             | 26               |
| <b>ВКУПНО</b>                           | <b>1.479</b>   | <b>1.473</b>     |

| во илјада денари  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>34.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И<br/>КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА</b>  | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Обврски спрема осигурителни друштва   | -                     | 2                       |
| Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители | 3                     | -                       |
| Обврски врз основа на учество во добивката  | 11                    | 7                       |
| Обврски за членарини  | 3                     | 3                       |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>16</b>             | <b>12</b>               |

| во илјада денари   |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>35.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                   | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата | 9.948                 | 11.277                  |
| Краткорочни кредити и заеми во земјата                     | 2.210                 | -                       |
| Краткорочни кредити и заеми од странство                   | -                     | 2.210                   |
| <b>ВКУПНО</b>  | <b>12.158</b>         | <b>13.487</b>           |

| во илјада денари  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>36.ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И<br/>ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)</b> | <b>Тековна година</b> | <b>Претходна година</b> |
| Однапред пресметани трошоци   | 8.978                 | 282                     |
| <b>ВКУПНО</b>   | <b>8.978</b>          | <b>282</b>              |

**37. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

|                            | 2023          | 2022          | 2023          | 2022          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | Бр. на акции  | Бр. на акции  | МКД (000)     | МКД (000)     |
| <b>Вкупно обични акции</b> | <b>24.999</b> | <b>24.999</b> | <b>78.354</b> | <b>78.354</b> |

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Од вкупниот број на акции правното лице ТРГОПРОДУКТ ДОО поседува 24,999 акции односно 100,00% од вкупната акционерска главница

**38. Поврзани странки**

во 000 денари

| Назив           | Вид на поврзаност | Вид на деловниот однос  | Салдо на почеток на годината | Должи  | Побарува | Салдо на крајот на годината |
|-----------------|-------------------|---|------------------------------|--------|----------|-----------------------------|
| ЕКО ОРАНЖЕРИИ   | содружник         | Дадени аванси   | 29.788                       |        |          | 29.788                      |
| ЕКО ОРАНЖЕРИИ   | содружник         | Дадена позајмица  | 1.685                        | 87     |          | 1.772                       |
| ЕКО ОРАНЖЕРИИ   | содружник         | Побарувања од купувачи  | 3.251                        |        |          | 3.251                       |
| ЕКО ОРАНЖЕРИИ   | содружник         | Други долгорочни вложувања                                      | 101.775                      |        |          | 101.775                     |
| ЕКО ОРАНЖЕРИИ   | содружник         | Побарувања врз основа на цесија, асигнација и преземање на долг | 28.732                       |        |          | 28.732                      |
| МАМ ДОО         | Содружник         | Побарувања за заеми   | 27.398                       | 5.148  | 3.138    | 29.407                      |
| МАМ ДОО         | Содружник         | Побарувања за по основ на цесија                                | 0                            | 8.455  |          | 8.455                       |
| МАМ ДОО         | Содружник         | Преземање на долг   | 10.618                       |        |          | 10.618                      |
| МАМ ДОО         | Содружник         | Дадени аванси   | 53.166                       |        |          | 53.166                      |
| ТРГОПРОДУКТ ДОО | Акционер 100%     | Земени позајмици  | 4.583                        | 28.800 | 29.614   | 5.397                       |
| ТРГОПРОДУКТ ДОО | Акционер 100%     | Обврски спрема добавувачи                                       | 955                          |        |          | 955                         |

**39. СУДСКИ СПОРОВИ**

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековни спорови.

**40. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2023 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Врз основа на член 383 ст.1 т. 2 од Законот за трговските друштва (Сл. весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 06/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21, 99/22) и член 53 ст.1 т. 2 од Статутот на АД ИГМ Еленица Струмица, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 27.06.2024 година, ја донесе следната:

## О Д Л У К А

### Член 1

Се усвојува Годишната сметка и финансиските извештаи на АД ИГМ Еленица Струмица за 2023 година, со сите нејзини показатели.

### Член 2

Одлуката стапува во сила од денот на донесувањето.

Собрание на АД ИГМ ЕЛЕНИЦА

Струмица  
Претседавач  
Гонца Стојанова



Врз основа на член 383 ст.1 т. 2 од Законот за трговските друштва (Сл. весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 06/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21, 99/22) и член 53 ст.1 т. 2 од Статутот на АД ИГМ Еленица Струмица, Собранието на акционери на друштвото на седницата одржана на ден 27.06.2024 година, ја донесе следната:

## О Д Л У К А

### Член 1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД ИГМ Еленица-Струмица за 2023 година изготвен од страна на Душко Миливоје Апостоловски ТП Бенд ревизија и консалтинг од Тетово, со сите негови показатели.

### Член 2

Одлуката стапува во сила од денот на донесувањето.

Собрание на АД ИГМ ЕЛЕНИЦА  
Струмица  
Претседавач  
Гонца Стојанова

